



Влада на Република Северна Македонија  
**Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија**

Име и презиме	Работно место	Е-маил адреси	Него плата
Мирјана Јанева	Шеф на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија	mirjana.janeva@primeminister.gov.mk	
Весна Марашевиќ	Заменик шеф на Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија	vesna.marasevic@primeminister.gov.mk	
д-р Драги Рашковски	Секретар за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија и на стратешки проекти во Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија	dragirashkovski@gs.gov.mk	
Елена Паговска Пелтековски	Помошник секретар за финансиски прашања во Секретаријатот за мониторинг и поддршка на институциите при реализација на програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија и на стратешки проекти во Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија	elena.pagovska@gs.gov.mk	
Љупка Цветкова	Советник за администрација	ljupka.cvetkova@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Сандра Поповска	Советник за општествени дејности и јавни политики	sandra.popovska@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Фидан Колев	Советник за транспорт и врски	fidan.kolev@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Љубе Бошкоски	Советник за странски инвестиции	ljube.boskoski@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Ѓорѓи Тасев	Советник за млади и младински политики	gjorgi.tasev@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Зоран Бојаровски	Советник за медиумски реформи	zoran.bojarovski@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Илија Жупаноски	Советник за дигитални комуникации	ilija.zhupanovski@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Весна Коваческа Трпчевска	Советник за информативни активности	vesna.kovacheska.t@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Иванна Хаџиевска Кошевалиски	Советник за меѓународни односи и соработка со меѓународни и домашни организации	ivanna.hadjievska@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Светлана Сиљаноска	Советник за организација на настани	svetlana.siljanoska@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Теодор Богоевски	Советник за лица со попреченост	teodor.bogoevski@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Виктор Андонов	Советник за енергетика	viktor.andonov@primeminister.gov.mk	60,546.00 ден.
Милан Живковиќ	Советник за труд и социјална политика	milan.zivkovic@primeminister.gov.mk	60,546.00 ден.
Вјоса Исмаили	Советник за организација на прес активности	vjosa.ismaili@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Леон Бакрачески	Советник за промоција на евро-атлантските интеграции	leon.bakracheski@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Марија Мустриќ	Советник за комуникација на економски политики	marija.mustriq@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Марија Теговска	Советник за комуникација на реформските процеси	marija.tegovska@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Елвис Мемети	Советник за инклузија на Роми	elvis.memeti@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Сања Божовиќ Стојкоска	Советник за истражување, анализис, транспарентност и отчетност	sanja.bozovic@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Силвија Митевска	Советник за спорт	silvija.mitevaska@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Виктор Петрушевски	Советник за локална самоуправа	viktor.petrusevski@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Едмонд Адеми	Советник за надворешни работи	edmond.ademi@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Аксел Ахмедовски	Советник за решавање на правни прашања и постапки	aksel.ahmedovski@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Зоран Верушевски	Советник за национална безбедност		74,618.00 ден.
Зоран Ѓорѓиев	Советник за шумарство, водостопанство и спроведување на реформи во шумарството и водостопанството	zoran.gjorgijev@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Елена Митева	Советник за организација на медиумски активности	elena.miteva@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Зоран Атанасов	Советник за земјоделство, безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика	zoran.atanasov@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Нина Чоловиќ	Советник за организација на протоколарни активности	nina.colovic@vlada.gov.mk	55,268.00 ден.
Марија Филева	Советник за политички процеси поврзани со Берлинскиот процес и унапредување на соработката во Југоисточна Европа	marija.fileva@primeminister.gov.mk	55,268.00 ден.
Ејда Реџа	Кабинетски службеник за економски прашања	aida.rexha@primeminister.gov.mk	
Јулијана Станкоска	Кабинетски службеник за стручно - оперативна и логистичка поддршка при спроведување на надлежностите на Претседателот на Владата и Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Северна Македонија	julijana.stankoska@primeminister.gov.mk	
Милка Смилеска	Кабинетски службеник за следење и реализација на насоките дадени од Претседателот на Владата членовите на Владата	milka.smileska@primeminister.gov.mk	
Елена Ласло	Кабинетски службеник за следење на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија	elena.laslo@vlada.gov.mk,	
Стефани Арсовска	Кабинетски службеник за следење на процесот на организација, подготовка и спроведување на Програмата на Владата	stefani.arsovska@primeminister.gov.mk	
Стефанија Беламариќ	Кабинетски службеник за правни прашања	stefanija.belamaric@primeminister.gov.mk	
Ана Малцева-Маринковиќ	Кабинетски службеник за координација на соработката на Владата со државни органи, јавни претпријатија, установи, трговски друштва, здруженија на граѓани и други правни лица	ana.malceva@primeminister.gov.mk	
Билјана Николска Жагар	Кабинетски службеник за стручна поддршка на претседателот на Владата во реализирање на прашања поврзани со остварувањето на соработката со претседатели и претставници на влади на други држави и со претставници на меѓународни органи и организации	biljana.zagar@primeminister.gov.mk	
Огнен Граорковски	Државен советник за човечки ресурси и нивен развој	ognen.graorkovski@primeminister.gov.mk	
Марија Апостолова Николовска	Државен советник за човечки ресурси и нивен развој	marija.apostolova@primeminister.gov.mk	
Христина Кељмен	Државен советник за економски прашања	hristina.kelemen@primeminister.gov.mk	
Зоран Поповиќ	Државен советник за меѓународни односи и соработка со меѓународни институции и организации	zoran.popovic@primeminister.gov.mk	
Елизабета Панговска	Државен советник за поддршка на инвестиции и промоција на извозот	elizabetha.pangovska@primeminister.gov.mk	
Димче Лазаревски	Државен советник за поддршка на мали и средни претпријатија	dimche.lazarevski@primeminister.gov.mk	

Именувани советници од претседателот на Владата на Република Северна Македонија

Кабинетски службеници

Драган Маневски	Државен советник за поддршка на мали и средни претпријатија	dragan.manevski@primeminister.gov.mk	
Ивана Тасевска	Државен советник за правни прашања	ivana.tasevska@primeminister.gov.mk	
Дејан Герасимовски	Државен советник за правни прашања	dejan.gerasimovski@primeminister.gov.mk	
Елена Ивановска	Државен советник за следење на Програмата на Владата на Република Северна Македонија	elena.ivanovska@primeminister.gov.mk	
Лидија Крстевска Дојчиновска	Државен советник за следење на Програмата на Владата на Република Северна Македонија	lidija.dojcinovska@primeminister.gov.mk	
Вера Димитрјева	Помлад соработник за правни работи	vera.dimitrieva@primeminister.gov.mk	
Соња Тодороска	Помошник раководител на сектор за односи со јавност и протокол	sonja.todoroska@primeminister.gov.mk	
Наталија Пешкиј Аката	Помошник раководител на сектор за односи со јавност и протокол	natalija.peshikj@primeminister.gov.mk	
Мартина Тевчева Стефанова	Помошник раководител на сектор за поддршка на домашна економија	martina.tevcjeva@primeminister.gov.mk	
Марија Карапанчева	Помошник раководител на сектор за Човечки ресурси и нивен развој	marija.karapancheva@primeminister.gov.mk	
Мирвет Рамадани	Раководител на одделение за односи со јавност	mirvet.ramadani@primeminister.gov.mk	
Христина Костовска Радинска	Раководител на одделение за оперативно техничка поддршка за реализација на проекти	hristina.radinska@primeminister.gov.mk	
Марина Ефремовска	Раководител на сектор за странски инвестиции	marina.efremovska@primeminister.gov.mk	
Вања Донеvsка	Раководител на сектор за стручно-административни работи	vanja.donevska@primeminister.gov.mk	
Виолета Урошевска	Самостоен референт - архивар	violeta.urosevska@primeminister.gov.mk	
Вања Хрстовска	Советник - административен асистент	vanja.hristovska@primeminister.gov.mk	
Весела Костовска Петковска	Советник - административен асистент	vesela.kostovska@primeminister.gov.mk	
Лазо Трпков	Соработник за подготовка на официјални меѓудржавни средби	lazo.trpkov@primeminister.gov.mk	
Горан Лазов	Соработник за односи со медиуми	goran.lazov@primeminister.gov.mk	